

MACEDONIAN FISHING FEDERATION Add: Bulevar "KocoRacin" 75 Skopje, Republic of Macedonia Tel/fax: +389 2 31 64 539 E.mail: macfederation@yahoo.com contact@mrf1952.mk Website: www.mrf1952.mk		МАКЕДОНСКА РИБОЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА Адреса: Бул. " Кочо Рацин" 75 Скопје, Република Македонија Тел/факс: +389 2 31 64 539 E.mail: macfederation@yahoo.com contact@mrf1952.mk Website: www.mrf1952.mk
---	---	---

Фидер Лига 2025 – Прво и Второ Коло (натпреварувачки викенд)

Ревир: Акумулација Езеро Пишица

ПРОГРАМА - Саатница:

26.04.2025 сабота (натпревар)

- ☐ **до 07:00 –Пристигнување на тамкичарите и пополнување на пријави**
- ☐ **07:15 -Отворање на натпреварот и извлекување редослед и стартни места**
- ☐ **08:30- ПРВ СИГНАЛ - Пристап во натпреварувачко место**
- ☐ **08:40 – ВТОР СИГНАЛ – 5 минути до почетокот на контролата на храната и мамките од страна на судиите**
- ☐ **08:45 – ТРЕТ СИГНАЛ - почеток на контролата на храната и мамките од страна на судиите**
- ☐ **09:20 – ЧЕТВРТ СИГНАЛ - Почеток на обилно прихранување (10 минути)**
- ☐ **09:30– ПЕТТИ СИГНАЛ – Почеток на ловење риба**
- ☐ **14:25 – ШЕСТИ СИГНАЛ - 5 минути до крајот на ловење на риба**
- ☐ **14:30 – СЕДМИ СИГНАЛ – Крај на ловење на риба**

27.04.2024 недела (натпревар)

- ☐ **до 07:00 –Пристигнување на тамкичарите и пополнување на пријави**
- ☐ **07:15 -Отворање на натпреварот и извлекување редослед и стартни места**
- ☐ **08:30- ПРВ СИГНАЛ - Пристап во натпреварувачко место**
- ☐ **08:40– ВТОР СИГНАЛ – 5 минути до почетокот на контролата на храната и мамките од страна на судиите**
- ☐ **08:45 – ТРЕТ СИГНАЛ - почеток на контролата на храната и мамките од страна на судиите**
- ☐ **09:20 – ЧЕТВРТ СИГНАЛ - Почеток на обилно прихранување (10 минути)**
- ☐ **09:30 – ПЕТТИ СИГНАЛ – Почеток на ловење риба**

- ☐ 14:25 – ШЕСТИ СИГНАЛ - 5 минути до крајот на ловење на риба
- ☐ 14:30 – СЕДМИ СИГНАЛ – Крај на ловење на риба

Правила и Пропозиции:

Се лови со една фидер трска.
Се лови исклучиво со Кафез на хранилица.
Предвезот кој ќе се користи не смее да е помал од 50 см.

Натпреварувачите треба да поседуваат спортска легитимација.

Официјалниот тренинг не е задолжителен.

Дозволени мамци:

Живи мамци (бел црв, пинки, глиста, вердекас) + пченица и пченка.

Строго забрането е користење на мини боили, пелети, вафтери, поап и пуфи, леб.

Комисија:

Претседател: Гоце Симјановски

Членови: Мартин Спасовски , Џурковски Злате , Никола Кметовски , Дејан Николов